

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 17 октомври 2019 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

### за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2019-2020 година

1. На ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
  - за 2019 година
    - за категорија домаќинства во износ од 18,00 ден/м<sup>3</sup>;
    - за категорија останати во износ од 48,50 ден/м<sup>3</sup> и
    - за категорија РЖ Услуги АД Скопје во износ од 12,00 ден/м<sup>3</sup>.
  - за 2020 година
    - за категорија домаќинства во износ од 18,50 ден/м<sup>3</sup>;
    - за категорија останати во износ од 49,50 ден/м<sup>3</sup> и
    - за категорија РЖ Услуги АД Скопје во износ од 13,00 ден/м<sup>3</sup>.
2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:
  - да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и
  - да подготви и достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнес план согласно ова решение.
3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни услуги за регулираниот период 2021-2023 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста на ова решение.
4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 ноември 2019 година.

## Образложение

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21 август 2017 година, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2018-2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-111/17 од 15.09.2017 година (во натамошниот текст: Барање)

Регулаторната комисија за енергетика по спроведување на постапката утврдена во Законот за утврдување на цени на водните услуги донесе Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2018-2020 година, бр. 08-111/17 од 24 ноември 2017 година.

Со гореспоменатото решение се утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 21,50 ден/м<sup>3</sup> за 2018 година, 22,66 ден/м<sup>3</sup> за 2019 година и 23,70 ден/м<sup>3</sup> за 2020 година.

Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2018-2020 година беше објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.172 од 29 ноември 2017 година.

Согласно член 13 став (10) од Законот за утврдување на цени на водните услуги, давателот на услугата ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје е должен, без одлагање и не подоцна од 15 дена од денот на објавување на решението во Службен весник на Република Северна Македонија, да го достави до органот на управување на давателот заради донесување одлука за утврдување на тарифа за водна услуга.

Согласно член 13 став (11) од Законот за утврдување на цени на водните услуги, органот на управување на давателот е должен да ја донесе одлуката во рок 15 дена од денот на приемот на одлуката и истата да ја достави до градоначалникот на град Скопје заради давање согласност на одлуката во рок од осум дена од денот на нејзиното донесување, а согласно член 13 став (12) од истиот закон, градоначалникот на градот Скопје е должен во рок не подолг од 60 дена да започне постапка за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифата за водните услуги.

Согласно член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на водните услуги и член 14 став (7) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга, Градоначалникот на град Скопје во рок од 150 дена од денот на објавувањето на Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2018-2020 година во Службен Весник на Република Северна Македонија, треба да даде согласност на одлуката донесена од органот на управување на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје.

Имајќи во предвид дека во законски утврдените рокови од страна на градоначалникот не беше дадена согласност на одлуката донесена од органот на управување на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје, Регулаторната комисија за енергетика согласно член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на водните услуги донесе Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2019-2020 година УП1 бр. 08-111/17 од 29 јули 2019 година и го објави во „Службен весник на РСМ“ бр.157 од 31 јули 2019 година.

Согласно член 16 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги Регулаторната комисија за енергетика е должна, во рок не подолг од 120 дена од денот на донесувањето на решението за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје, да донесе решение за утврдување на регулаторна тарифа.

### Анализа од Регулаторна комисија за енергетика

По анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2019-2020 година, Регулаторната комисија за енергетика го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2019	2020
Оперативни трошоци	денари	675.408.078	690.580.652
Амортизација	денари	187.082.051	210.533.561
Средства за ликвидност	денари	4.944.525	5.182.940
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	317.315.528	327.687.293
Принос на регулирани средства	денари	126.414.803	135.473.868
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	денари	<b>993.849.456</b>	<b>1.041.771.022</b>
<b>Количина</b>	m <sup>3</sup>	41.132.704	41.193.771
<b>Тарифа за категорија домаќинства</b>	ден/m <sup>3</sup>	18,00	18,50
<b>Тарифа за категорија останати</b>	ден/m <sup>3</sup>	48,50	49,50
<b>Тарифа за категорија РЖ Услуги АД Скопје</b>	ден/m <sup>3</sup>	12,00	13,00

Оперативните трошоци за регулираниот период 2019 – 2020 година утврдено е да изнесуваат:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар за 2019 година изнесуваат 148.347.173 денари и 152.455.600 денари за 2020 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства за 2019 година изнесуваат 32.511.826 денари и 32.522.328 денари за 2020 година;
3. Трошоците за осигурување на основните средства изнесуваат 2.589.690 денари за 2019 година и 2.670.052 денари за 2020 година;
4. Трошоците за бруто плати изнесуваат 400.989.934 денари за 2019 година и 409.009.733 денари за 2020 година;
5. Другите услуги изнесуваат 23.194.116 денари за 2019 година и 23.937.355 денари за 2020 година;
6. Останатите и вонредните трошоци изнесуваат 67.382.689 денари за 2019 година и 69.580.502 денари за 2020 година;
7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот изнесуваат 392.650 денари за 2019 година и 405.082 денари за 2020 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 173.410.237 денари за 2019 година и 196.861.048 денари за 2020 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 13.671.814 денари за 2019 година и 13.672.513 денари за 2020 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 4.944.525 денари за 2019 година и 5.182.940 денари за 2020 година.

Приносот на регулираните основи средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2019 година изнесува 126.414.803 денари и 135.473.868 денари за 2020 година. При пресметката на приносот земени се во предвид ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на година и тоа за 2019 година во износ од 317.315.528 денари и 327.687.293 денари за 2020 година.

Соодветно на горенаведеното, регулаторната тарифа за категоријата на корисници – домаќинства изнесува 18,00 ден/м<sup>3</sup> за 2019 година и 18,50 ден/м<sup>3</sup> за 2020, за категоријата на корисници – останати, регулаторната тарифа изнесува 48,50 ден/м<sup>3</sup> за 2019 година и 49,50 ден/м<sup>3</sup> за 2020 година и за категоријата на корисници РЖ Услуги АД Скопје регулаторната тарифа изнесува 12,00 ден/м<sup>3</sup> за 2019 година и 13,00 ден/м<sup>3</sup> за 2020 година.

При утврдување на регулаторната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон.

Регулаторната комисија за енергетика го задолжува ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Регулаторната комисија за енергетика го задолжува ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје во фактурата до крајните корисници одделно да ги прикаже тарифите за сите водни услуги, како и надоместокот наменет за одржување на јавното градско зеленило (паркови), пресметан како процент од тарифите утврдени со ова решение, имајќи ја во предвид Одлуката за утврдување на процентот од цената на услугата за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води за вршење на комунална дејност – одржување на јавното градско зеленило (паркови) (Службен гласник на Град Скопје, бр. 13) од 01 ноември 2012 година, донесена од страна на Советот на Град Скопје.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

УП1 бр.08-111/17  
17 октомври 2019 година  
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Марко Бислимоски